

РУСИЈА ЌЕ ПР ЗА ДА ГО ВРА

На Балканот врие. Многумина предупредуваа на последиците, но ретко кој сакаше да ги слушне. Сè беше еднострано, натурено, самобендисано... Се повампирија националистичките духови и страсти и го вративме филмот од деведесеттите години на минатиот век. Полуостровот повторно личи на Блискиот Исток. Разделен, спротивставен, замразен меѓусебно. Европа гледа, молчи и дотура масло во огнот. Зошто? Кому му оди во прилог повторното потпалување на балканскиот фитил? Кому му е во интерес уривањето на основните принципи на меѓународното право и етничкото разграничување на нациите? Во сè ова постои игра. Се креира нов поредок во геополитичките односи, од корен се менуваат односите меѓу државите во светот. И како по обичај, повторно најголеми жртви ќе бидат малите, немоќните, народите кои служат како експериментални опити во

рацете на семоќните. На крај ќе бидат опишани како вквалкулирана колатерална штета за добробитот на светот. Раздели па владеј - оваа политичка стратегија многу пати досега се применувала. Веројатно, така ќе биде и отсега. Предизвиците кои стојат пред неколкуте државни субјекти во нашиот регион се огромни. Умереноста во пристапот на решавањето на проблемот е идеален начин да се надминат слабостите и девијациите. Но, едноставно против силата и силувањето на демократијата и правото, некогаш не може да се одговори само со политичка максима или реплика. Насилството имплицира и друго насилство. Оттука, антагонизмите и бариерите меѓу поранешните братски народи од старата ЈУ ќе растат. Не се напразни предупредувањата на странските служби дека тековната 2008 година ќе биде една од најтензичните од последнава деценија.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

По едностраниот чин на прогласување на независноста од страна на косовското Собрание, западните земји почнаа да се загрижуваат за состојбите. И покрај тоа што дел од нив ја признаа новата балканска држава, сепак истите тие предупредуваат на турбулентна и тензична година во регионот. Американските гласила коментираат дека ОБК беше една од првите терористички организации поврзани со Ал каида и дека нејзините ветерани и симпатизери сега ја сочинуваат Владата на Косово. Лошите момчиња сега ќе добијат нови поголеми овластувања, всушност тие ќе водат држава. Амери-

канскиот печат очекува дека во наредниот период на Косово уште повеќе ќе завладеат незаконието и тероризмот, организираниот криминал ќе доживее нов процут, корупцијата ќе ги надмине максималните лимити. Заклучок е дека независноста ќе роди нови проблеми, а нема да реши ниту еден од постојните. Како и да е, загрозени ќе бидат и виталните интереси на западните земји, бидејќи со самото уривање на постулатите на Повелбата на Обединетите нации и меѓународното право, создаден е преседан кој испишува нова страница во светската политичка практика. Имајќи предвид дека тероризмот и организираниот криминал се двете области на кои САД им посветуваат најголемо внимание, случајот со Косово само ќе создаде уште една слика на не-



НАСОБРАНИОТ ГНЕВ ГИ
ЗАПАЛИ АМБСАДИТЕ

успех, бидејќи таму и двете девијации ќе доживеат невиден прогрес. Остатоките од терористичките ќелии на УЧК, кои сè уште се занимаваат со трговија на оружје и наркотици, ќе бидат трн во околото на оние кои ја признаа минималната држава. Треба да се има предвид дека тие ограници сè уште се поврзани со мрежата на Бин Ладен, па оттука Ал каида ќе преземе стратегија за помасовно присуство во и околу Косово. Западот знае и располага со евидентирана документација за членувањето на борците на ОБК во камповите на Ал каида каде ја поминуваа обуката за герилско војување. Доколку тоа е така, а така е, како Косово ќе се интегрира во Европа кога на неговата територија сè уште има одреди кои се подготвуваат за борба против православните земји? Дали можеби Европејците ќе почнат да се плашат од новиот развој на состојбите? Во моментот Косово нема ниту еден стопански, економски и индустриски државен атрибут. Постојат многу скептици кои предвидуваат дека и во наредните 20 години новата држава нема да може да се здобие со потребната економска моќ. Од друга страна, пак, за исто толкав, а можеби и уште подолг период Косово ќе биде воено зависно

ИМЕНИ СИЛА ЗУМИ НАТО!?



"Косовскиот преседан е страшен. Тој го урива целиот систем на меѓународни односи, создаван не со децении, туку со векови. Без никакви сомневања, тој преседан може да предизвика низа непредвидливи последици. Оние земји кои тоа го прават, потпирајќи се исклучително врз својата сила преку која волјата им ја наметнуваат и на своите сателити, не пресметале какви ќе бидат резултатите. Тоа е котек со два краја, а вториот крај еднаш ќе ги удри по глава".

Владимир Путин

од западните земји. Тоа ќе значи дека Приштина никогаш нема да може да има суверено право на своја војска и вооружени сили.

КОСОВО ПОДЕЛЕНО НА ОКУПАЦИОНИ ЗОНИ

Многумина се прашуваат која е вистинската цел за западното признавање на независноста на Косово. Дали албанскиот фактор е толку моќен во земјите од западната хемисфера, дали некој само стои на ветувањето дадено во 1999 година или во прашање е нешто сосема друго? Сепак, геостратежите и аналитичарите имаат поинакви мислења. Една од целите на земјите кои ја признаа еднострано прогласената не-



"Денес стојам пред Вас, пред одборот на Европскиот парламент, како еден горд Европеец, но и како еден посрамен Европеец. Горд сум затоа што моето наследство, мојата култура и мојата историја се врзани со една група нации кои се борат за европска иднина. Посрамотен сум затоа што Европа создава пустош, а тоа го нарекува мир. Зошто ова ѝ го правите на Србија, малата и мирољубива земја, една од државите основачи на ООН. Се срамам не како Србин, туку како Европеец. Од 2000 година наваму ги исполниме сите услови кои се бараа од нас, а вие повторно го спомнувате Милошевиќ, кој повеќе го нема. Се срамам затоа што гледам како темелните вредности се фрлаат под нозе, гледам како моите колеги од другите земји сакаат да изградат иднина на темели од песок и урнатини. Некои ќе речат дека претерувам. Но, погледнете што имате в раце. Додека со Србија владееше тиранин, Косово беше Србија, а сега кога во Белград се развива демократија Косово го нема. Вие ја казвивте демократијата, не само српската, туку и европската".

Вук Јеремиќ, шеф на српската дипломатија



"Независноста на Косово беше неизбежен чин. Сите оние кои ја знаат ситуацијата од 1989 и 1999 година, знаат дека тоа мораше да се случи. Со ова Европа постхумно му оддаде признание на пацифистичкиот претседател, Ибрахим Ругова. Косово не е преседан, Косово е единствен случај. Неговата независност е последната фаза од распаѓањето на Југославија, кое го предизвика Слободан Милошевиќ. Тој остави тешко наследство, со кое сега мора да се носат политичките современици. Жалам што не можеше да се најде решение преку преговори, а сите го поддржувавме. Во една прилика Черчил има речено дека едностраната независност е најлошата од сите можности. Но, овој пат тоа беше неизбежно".

Дорис Пак, европарламентарец

зависност е сопствениот интерес. Доколку се проанализира косовската мапа и поделбата на секторите по држави ќе се увидат зоните на интересирање на големите сили. Имено, областа е поделена на американски, британски, француски, италијански и германски сектор. Сите овие држави меѓу првите ја признаа сувереноста на новата држава. Српскиот дел од Косово е под контрола над францускиот контингент и веројатно Париз ќе го има најголемиот проблем во контролирањето на својот дел, за разлика од другите земји. Германците, пак, се распоредени во јужниот




"Јас ви ветувам, жими Господ, нема да се смирам додека Косово и Метохија не бидат под контрола на Србија. Не можеше ниту Хитлер да го земе па, нема ниту овие денес. Србија ќе го зачува секое свое дете на Косово, секоја педа од српската територија, бидејќи ако го нема Косово, ја нема и Србија. Ова е најголемиот митинг кој досега сме го виделе. Денес сите сме исти, денес нема разлики, сите во срцето го носиме Косово. А, за срце не постои замена. Нека не нè чепкаат. Нека не нè тераат да појдеме на Косово да направиме митинг, да појдеме сите колку што сме овде. Вие од ЕУ и од Америка на 17 февруари ги завивте во тага нашите домови. Ги турнавте Албанците во тежок случај, кој може многу скапо да ги чини. Размисли Европо, имаш време. Добро ќе запаметиме кој го призна Косово, но истовремено и ќе им подигнеме споменик на оние кои нема да го сторат тоа".

Томислав Николиќ



"Со признавањето на Косово Турција покажа дека повторно има интерес на ова подрачје на Балканот. Но, сега таа нека очекува дека и неа истото ќе ја снајде. Анкара ќе мора на Курдите да им даде држава на дел од својата територија. Турците нека се сетат на случувањата од НАТО базата 'Авијано' во Италија, кога Американците на состанокот на командантите ја донесоа мапата на Турција, на која беше нацртана курдската држава. Турските офицери се налутуваа, собраа сè што имаа и го напуштија состанокот. Настанот е скриен, но информацијата сепак успеа да продере во јавноста".

Драган Тодоровиќ, потпретседател на Српската радикална партија



"На Србите кои остануваат да живеат на неправедно отцепената српска земја, Косово, им посакувам спокој. Во годините кои минаа тие веќе претрпеа разорувања и уништувања на православните храмови, палење на српските училишта и директно насилство и убивања. Господ нека ви ја зачува храброста да останете и во иднина близу гробовите на своите блиски".

Александар Солженицин, руски писател

дел од Косово заедно со турските и со австриските сили, чии земји, исто така, ја признаа новата држава во првиот бран од процесот. Според аналитичарите, на затскриен и софистициран начин овие земји ја третираат косовската територија како окупациони зони или свои поседи. Тоа е поделба на воениот плен и стекнат резултат од она што последниве десет години тие таму досега го вложија. Доколку Косово не ја стекнеше независноста оправданоста за идното егзистирање на базата "Бондстил", исто така, ќе беше доведено во прашање. Понатаму, природните богатства се една од најважните цели на земјите кои сега ја контролираат територијата. Огромните количества лигнит се предизвик за секоја развиена земја, која ќе може да го експлоатира. Косово има етина работна сила, која ќе биде ангажирана за ископување на природните ресурси, чии профити на крајот секогаш ќе завршат во рацете на експлоататорите. Една од причините за признавањето на независноста на Косово е и фактот дека европските земји конечно сакаат да го почнат процесот на враќање на косовските азиланти во родната земја. Нив ги има во огромен број ширини континентот, а дел од нив се вклучени во клановите на најопасните мафии. Станува збор за повеќе од 250.000 Албанци кои за одреден временски период треба да бидат вратени таму од каде што дошле. Со тоа земјите на ЕУ ќе си решат еден значаен проблем.

ЗОШТО ПУТИН МОЛЧИ?

Првите денови од западното признавање на Косово, Русија го дочека прилично и молчеливо. Многумина тоа го



АЛБАНЦИТЕ МОЛЧАТ, СРБИТЕ КРЕНАА И ГЛАС И РАКА

"Косово никогаш веќе нема да биде дел од Србија. Вашингтон ќе работи на тоа прашање и со Белград и со Москва. САД немаат проблеми со демонстрациите заради Косово, под услов да бидат мирни и да не прераснат во насилство. Стејт департментот повлече дел од својот персонал од Амбасадата во Белград и тој нема да се врати додека безбедносната ситуација не се подобри. Сега сите страни на Косово треба да почнат да го спроведуваат планот за надгледувана независност, кој го предложи Марти Ахтисари. Ние не сакаме да ја изолираме Србија, таа треба да стане дел од Европа".

Стејт департмент

сфатија како помирување со реалноста од страна на руската администрација. Владимир Путин го немаше никаде. Не даде никаква изјава цели пет дена. Едноставно доминираа Вашингтон и Брисел. Но, мечката се разбуди. Русија се закани со употреба на груба воена сила доколку Западот продолжи да се однесува самоволно и арогантно. Постојаниот претставник на Москва во НАТО, Дмитриј Рогозин, ја предупреди Алијансата дека претерано се занимава со косовскиот проблем. Русија е на став дека ЕУ и НАТО веќе се во правен судир со ООН. Доколку тие продолжат со игнорирањето на меѓународното право, Москва се закани со груба воена сила, за да почнат да ја почитуваат. Таа смета дека е извисена од партнерите на западната меѓународна заедница. КФОР не им дозволувал на Србите да влегуваат на Косово, факт што сè повеќе ја нервира администрацијата во Кремљ. Според Рогозин, чадот на северот од Косово набрзо може да се прошири низ целата покраина, а одговорни за тоа ќе бидат сите оние кои ја признале независноста.